

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија Македонија Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса бул. Киро Глигоров бр. 2, Скопје, БЕМИУМ Бизнес центар 2 телефон за контакт 02/55-690, 02/55-691, електронска пошта tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на мотори-скутери

За таа цел, договорниот орган спроведува **представена отворена постапка** на доделување на договор за јавна набавка во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка на **07.07.2021** година во **09:00 часот** исклучиво преку ЕСЈН <https://www.nabavki.gov.mk> и истоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса "Економски оператори".

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме **теhnичка документација** која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да **биде** електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на датумот и часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите во седиштето на договорниот орган.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, јуни, 2021 година	Потпис на одговорно лице и печат
---------------------------------	----------------------------------

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.



бул. Киро Глигоров бр. 2 кат 2, Скопје
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691
tender@videolottery.mk

**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА**

[преку ЕСЈН со аукција]

**ЗАНАБАВКА НА
МОТОРИСКУТЕРИ**

Скопје јуни 2021 година

Врз основа на член 41 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМбр.24/19), подготвена е:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За поедноставена отворена постапка за набавка на **НАБАВКА НА МОТОРИСКИ КУТЕРИ**

Тендерската документација содржи:

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
 2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА
 4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
 5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
 6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПУГОДБА
 7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА
 8. МОДЕЛ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА Прилог 4
 9. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
- Прилог 1 – Образец на понуда
Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата
Прилог 3 – Изјава за докажување на способноста
Прилог 5 – Изјава за сервис

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

„Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и договорниот орган чиј предмет е снабдување стоки и обезбедување услуги;

„Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки и услуги;

„Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки и услуги;

„Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда;

„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

„Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;

„Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;

„Технички спецификации“ се:

- во случај на јавна набавка на стоки или услуги², спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;
- во случај на јавна набавка на работи³, збир на технички прописи содржани во тендерската документација со кои се дефинирани потребните карактеристики на материјалите, производите или стоките за да одговараат на употребата што му е потребна на договорниот орган; тие карактеристики вклучуваат влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и постапките за обезбедување квалитет, терминологијата, симболите, методите на тестирање, пакувањето, означувањето и етикетањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на градбата; тие карактеристики, исто така, вклучуваат правила од проектот и правила за процена на трошоците, услови за тестирање, за инспекција и за прием на изведените работи, градежните методи или техники, како и сите други технички услови што договорниот орган има право да ги пропише во согласност со општите и посебните прописи во врска со градбата и вклучените материјали или деловите

„Еквивалентно“ значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

² Кога предмет на набавка се работи, овој дел се брише.

³ Кога предмет на набавка се стоки или услуги, овој дел се брише.

„Прифатлива понуда“ е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдена способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;

„Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;

„Лисмено“ или „во писмена форма“ е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;

„Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;

„Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;

„Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на, бул. Киро Глигоров бр. 2, објект ПРЕМИУМБизнис центар кат 2, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Драган Велков, телефон 076/339-313, електронска адреса: dragan.velkov@videolottery.mk.

1.3 Предмет на договорот за јавна набавка

1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на **мотори-скутери**
Мотори-скутери треба да **се нови и неупотребувани**

Детален опис и количини на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.

1.3.2. Предметот на набавката **е деливи тоа**

- Дел 1– Мотори- скутери ТИП 1
- Дел 2– Мотори- скутери ТИП 2

1.3.3. Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од **1(еден) месеци**.

1.4 Применливи прописи

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти.

1.4.2 При подготовка на својата понуда, економските оператори треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните податоци. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална

политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните податоци (за заштита на личните податоци).

1.5. Општи мерки за спречување на корупцијата

1.5.1 Договорниот орган во постапката за јавна набавка и при извршување на договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

1.6 Вид на постапка за јавна набавка

1.6.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на **поедноставена отворена постапка**

1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-pabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.7.1 Електронска аукција

1.7.1.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција со цел добивање нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

1.7.1.2 Предмет на електронската аукција ќе биде само цената, кога критериум за избор на најповолна понуда е само најниската цена.

1.7.1.3 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат, да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.7.1.4 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.7.1.5 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.7.1.6 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Достапност на тендерската документација

2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски оператор преку ЕСЈН во формат кој економските оператори може директно да го користат.

2.2 Појаснување на тендерската документација

2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „одговори“ на ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ~~исполнителен~~ **исполнителен** модул открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација

2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објектот, да ги измени или да ја дополни тендерската документација, доколку се откријат грешки или нејаснотии.

при што во најкус можен рок, но не под четирине дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација во последните шест дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

3.1 Право на учество

3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.

3.1.2 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци:

-членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,

-членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,

-членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,

-краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

3.1.4 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.

3.1.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

3.1.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

3.1.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.

3.1.8 За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во ЕСЈН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН⁴.

Напомена Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

3.2 Посета на локација

3.2.1 Не се предвидува посета на локација.

⁴На почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“ се наоѓа линкот „Регистрирај се“.

3.3 Трошоци за поднесување на понуда

3.3.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот на постапката за јавна набавка.

3.4 Јазик на понудата

3.4.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција е на македонски јазик. Придружните документи и печатената литература кои со понудата може да бидат придружени во текот на евалуација на понудите, комисијата може да бара да се користат и на македонски јазик.

3.5 Алтернативна понуда

3.5.1 Договорниот орган ~~не~~ **дозволува** однесување алтернативни понуди.

3.6 Цена на понудата

3.6.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, а цените се изразуваат во македонски денари без ДДВ кој се искажува посебно.

3.7 Корекција на цени

3.7.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се коректираат цените, односно цените искажани во најната понуда на најповолниот понудувач во време на аукција се бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

3.8 Начин на испорака

3.8.1 Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на паритет франко истоварено во простории во Скопје.

3.8.2 Извршувањето на испораката се верифицира со испратница. Истата се смета за извршена по потпишување на испратницата од овластени лица на Договорните страни.

3.9 Рокот на испорака

3.9.1 Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во рок од **30 (триесет) дена** по потпишување на договорот за јавна набавка,

3.10 Начин на плаќање

3.10.1 Начинот на плаќање е вирмански.

3.10.2 Рок на плаќање е 30 дена по доставување на фактурата за испорака писарницата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испратницата потпишана од овластени лица на договорните страни.

3.11 Период на важност на понудата

3.11.1 Понудата треба да е со важност од **60 (шесте) дена**.

3.11.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да продолжи понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

3.12 Средства за обезбедување

3.12.1 Гаранција на понудата

3.12.1.1 Со понудата економскиот оператор ~~доказува~~ **доказува за сериозност на понудата**

3.12.1.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,

- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

3.11.3 Договорниот орган ќе бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот. Банкарска гаранција во вредност од **15%** од вредноста на договорот за јавна набавка

- Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот.
- Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма.
- Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.
- Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.
- За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
- Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Поднесување на понудите

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во валута утврдена во тендерската документација.

[доколку цената на понудата се искажува во валута различна од денарот лирска што ќе се користи за евалуације е онаа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размение што важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите].

4.1.4 Цената на понудата се изразува за вкупниот предмет на набавка

4.1.5 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на рокот за поднесување на понудите.

4.1.6 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење квалификуван сертификат за електронски одговорно лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот мора да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.7 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Напомена Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прилогот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Медиуми".

4.1.8 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Оваа документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“; за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.1.9 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.2. Краен рок за поднесување на понудите

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е до 09:00 часот на 07.07.2021 година.

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава адреса: <http://easvki.gov.mk>

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

4.3. Елементи на понудата

4.3.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Изјава за докажување способност (Прилог 3) или документи за докажување на способност
- Документација со која се докажува техничка и професионална способност
- Изјава за обезбеден сервис (Прилог 5)
- Технички наредби на производителите
- Парафиран модел на договор (Прилог 4).

Понудите кои нема да ги содржат погоре наведените документи ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.4 Подизведување

4.4.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бира.

4.5 Отворање на понудите

4.5.1 Отворањето на понудите јавно, а ќе се изврши на ден и во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следбена адреса: **Булевар „Крпа“ Глигорев бр. 2, објект ПРЕМИУМ Бизнис центар 2, Скопје**

4.5.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, притоа овластениот претставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.5.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната понуда.

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Утврдување на способност

5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори од странство преку придружната документација утврдува:

- дека не постојат причини за исклучување од постапката,
- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:
 - а) способност за вршење професионална дејност;
 - б) техничка професионална способност
- и следниот стандард
 - а) за системи за квалитет

5.1.2 Економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за докажување на способноста или документи за утврдување способност.

5.1.3 Доколку економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за докажување на истата треба да биде изработена на образецот даден во тендерската документација и да биде електронски потпишана со користење на електронски сертификат за електронски одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.

5.1.4 Пред донесување на одлуката за избор на најповолен понудувачот оператор чија понуда е оценета за најповолна е должен да ги достави документите за утврдување способност, доколку доставил со понудата.

5.1.5 Договорниот орган ги прифаќа документите за утврдување на способност од точката 5.1.4 на кои се издадени и по крајниот рок за поднесување на понудите.

5.1.6 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

5.2 Причини за исклучување од постапката

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот оператор:

1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот и надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со тероризам, користење активни пари и финансирање тероризам, употреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.

2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрен план за плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истовремено редовно ги плаќа;

3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доколку е вклучен во договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

б) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или

7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите доколку:

а) договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата. Се смета дека заклучокот на договорниот орган од оваа точка е оправдан доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа на пријава на договорниот орган, во рок од 15 дена го извести договорниот орган дека ќе поведе прекршочна постапка;

б) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган, што резултирало со еднострано раскинување на договорот, барање оштета или преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;

в) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка.

5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен документ за докажување на способноста и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста.

5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор во електронски облик и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.3 Услови за квалитативен избор

5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност

5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.3 Техничка и професионална способност

5.3.3.1 Потребната техничка и професионалната способност за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални услови:

- обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територија на град Скопје

5.3.3.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 5.3.3.1 со доставување на:

- изјава за обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територија на град Скопје.

5.3.4 Користење способност од други субјекти

5.3.4.1 Во постапката за јавна набавка, економскиот оператор може заради исполнување на условите за квалитативен избор во делот на економската и финансиската состојба и техничката или професионалната способност да ја користи способноста на други субјекти.

5.3.4.3 Ако економскиот оператор користи способност на друг субјект, тој е должен да ја докаже поддршката со Изјава дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните ресурси.

5.3.4.4 Со цел договорниот орган да може да провери дали субјектот чија способност ја користи економскиот оператор ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат причини за негово исклучување, економскиот оператор треба да ја достави документацијата наведена во точките 5.2.4, 5.3.1.3, 5.3.2.2 и 5.3.3.2 од оваа тендерска документација.

5.3.4.6 Ако во постапката учествува групата економски оператори, истата може да ја користи способноста на членовите во групата или на други субјекти на начин утврден во точките 5.3.4.2 и 5.3.4.3 од оваа потточка.

5.4 Стандарди за системи за квалитет

5.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет, економскиот оператор треба да ги исполнува следниот стандард:

- ISO 9001.

5.4.2 Економскиот оператор го докажувањето на стандардите од потточка 5.4.1 со доставување на:

- важечки сертификат ISO 9001,

5.5 Критериум за избор на најповолна понуда

5.5.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на:

- цената

5.5.2. За најповолна понуда ќе биде избрана понудата со најниска понудена цена

5.7 Евалуацијата на понудите

5.7.1. Кај поедноставената отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува комплетноста и надокментацијата за утврдување на способноста на понудувачот. Истовремено, согласно со чл. 13 од законот, на ЕСЈН ја проверува листата на издадени негативни референци.

5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.7.4. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во техничката и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.7.5. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за објаснување на превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација, да ја дозволи иста да биде изработена на странски јазик.

5.7.6. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.7.7. По извршената евалуација, комисијата ќе препорача на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда

5.8 Заштита на податоци

5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор, освен ако се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означат податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни во понудата или пријавата, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означат за деловна тајна или за класифицирана информација цената на понудата, трошоците на живеење, спецификациите на понудените стоки, услуги или работни количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните испрски извадоци од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

5.9 Исправка на аритметички грешки

5.9.1 Доколку комисијата утврди дека постојат аритметички грешки исправка се врши на следниот начин:

- 1) кадешто има неусогласеност износот изразен во зборови и броеви, преовладува износот изразен во зборови, освен ако износот е поврзан со аритметичка грешка;
- 2) доколку има неусогласености помеѓу единичната цена и вкупната цена, а вкупната цена е резултат на множење на единичната цена и количината, во тој случај преовладува единичната цена и вкупната цена ќе се коригира, освен ако не постои очигледно поместување на децимална точка во единичната цена, при што во таков случај важи наведената вкупна цена, а единичната цена ќе се коригира;

- 3) доколку има грешка во вкупниот износ што соодветствува на додавањето или одземањето на меѓувредностите, преовладува меѓувредноста, а вкупниот износ ќе се коригира и
- 4) во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на Електронскиот систем за јавни набавки и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда и ќе се измени цената внесена во Електронскиот систем за јавни набавки.

5.10 Поништување на постапката

5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 Договорниот орган ќе ги извести понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Склучување на договорот

6.3.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечноста на одлуката

6.3.2 Договорот за јавна набавка или рамковната спогодба се склучува согласно со условите ут тендерската документација и понудата.

6.4. Извршување на договорот

6.4.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка или рамковната спогодба согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на договорот договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот на набавка.

6.5 Измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Право на жалба

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2. Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3. Кај отворена постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, од денот на:

1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за понишпување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за понишпување на постапката.

7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на основите од потточка 7.1.3 од 1, 2, 3 и 4, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

7.2 Завршување на постапката за јавна набавка

7.2.1. Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за понишпување на постапката.

7.2.3 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ќе ги врати мострите, урнеците и документите за кои во оваа тендерска документација е предвидено дека ќе се вратат на понудувачите.

8. МОДЕЛ НА ДОГОВОР

(Прилог 4)

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ - НАБАВКА НА МОТОРИ-СКУТЕРИ

по спроведена постапка за ЈН број 2021

Склучен на ден ____ . ____ 21____ година, помеѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на ~~Државна видеолотарија на Република Македонија~~ ~~Аустрија ДОО Скопје~~ со седиште ~~бул. Киро Глигоров бр. 2, објект ПРЕМИУМ Бизнис центар кат 2, Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стога Банка АД Битола, жиро сметка 500000000890972, застапувана од Генерален директор Карабаќа~~ ~~со понатамошниот текст: Договорен органи~~

2. _____, претставувано од управител _____ (во понатамошниот текст: **НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА**)

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор имаат следново значење:

1) **Договорни органи** „се органите на државната управа и органите на законодавната и судската власт;

2) **Носител на набавката** е Економски оператор односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна од страните договорниот орган.

3) **Договор за јавна набавка на стоки** „е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи чиј предмет е снабдување со стока, обезбедување услуги или изведување градежни работи

4) **Писмено** или „во писмена форма“ . е секој израз што се содржи во писмени документи или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потврдена може да се идентифицира

5) **Животен век** „е сите последователни и/или меѓусебно поврзани фази, вклучувајќи ги потребните истражување и развој, производство, трговија согласно со условите, превоз, користење, одржување во текот на постоењето на производот или градежното дело, обезбедувањето на услугата, од стекнување на суровината или генерирање на ресурсите до расходување, уништување или завршување на услугата или употребата

6) **Ознака** „е секој документ, уверение или потврда што потврдува дека стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките ги исполнуваат утврдените барања;

7) **Еквивалентно** „значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

8) **Испорака** „ значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган со право на сопственост на стоките.

9) **Сродни услуги** „ - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката условите наведени во овој Договор.

10) „Примерен рок“ рокот во кој по редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.

Предмет на договорот за јавна набавка е уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата на Договорниот орган Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје, од **набавкана мотори- скутери** согласно Одлуката за јавна набавка бр.05-_____/1 од _____.2021 година, по спроведена поедноставена отворена постапка за јавна набавка, со користење на електронска аукција бр._____/2021 и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05_____ од _____.2021 година

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член1

Предмет на овој договор е набавка на ~~мотори- скутери~~ и тоа:

- 12 (дванаесет) парчиња ~~мотори- скутери~~ Тип 1

производител/модел;

- 2 (две) парчиња ~~мотори- скутери~~ Тип 2

производител/модел.

Мотори- скутери се нови и неупотребувани

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член2

Вкупната вредност на стоките од член 2 од овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно испорачаните стоки но не повеќе од висината на понудата по одржување на електронската аукција која изнесува _____, **0 денари без ДДВ** (со зборови: _____), односно _____, **00 денари со пресметан ДДВ** (со зборови: _____ денари).

Единичните цени се непроменливи за цело време на траење на договорот.

Единичните цени се за:

- **мотор- скутер** Тип 1 во висина од _____ денари без ДДВ.
- **мотор- скутер** Тип 2 во висина од _____ денари без ДДВ

V. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член3

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го врши вирмански.

Услови на плаќање по извршена испорака.

Рок на плаќање е плаќање е 30 (триесет) дена по доставување на фактурата за извршената испорака во писарницата на договорниот орган. Во прилог фактурата се доставува уредно потпишана испратница/записник за извршена испорака од страна на овластени лица на договорните страни.

VI. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача бесплатно истоварено во простории во Скопје.

Член 5

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во рок од **30 (триесе) дена** по потпишување на договорот за јавна набавка,

VI. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 6

Квалитативен и квантитативен прием на стоката го врши Договорниот орган, со документ (и) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока соодветен квалитет и согласно пропишаните македонски стандарди кои се во согласност со евро стандарди.

VIII ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ И НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Во случај на доцнење со испорака или доцнење со испорака на стока за замена на неисправна несоодветна стока од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување од вредноста на неиспорачаната стока од став 1 на овој член, при што е потребно веднаш Договорниот орган, по барање на Носителот на набавката писмено известување дека Договорниот орган задржува правото на договорна казна.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката од став 1 на овој член во рокот предвиден во овој договор, Договорниот орган ~~има право~~ да ги остави дополнителен рок од 2 дена за испорака на стоката.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката во дополнително оставениот рок од претходниот став, со ~~пред~~ доставеното писмено известување до Договорниот орган, Договорниот орган може да го раскине Договорот за купување на стоката со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот ~~од став 1~~ овој член, носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на договорот, да му плати на Договорниот орган ~~казна~~ во износ од 1000 Евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на договорот поголема од договорната казна, Носителот на набавката ~~и ја обврзува~~ да ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

IX ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Квалитетното извршување на Договорот Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган или депонирани парични средства.

Висината на гаранција изнесува 15% од вредноста на договорот односно _____,00 денари.

Член 9

Договорниот орган ќе ја наплати гаранција во следните случаи:

- по дополнително доставено писмено известување од страна на Договорниот орган и оставен рок од 1 (еден) ден за испорака на стоките;
- во случај на не совпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаната стока;
- во случај на раскинување на Договорот по вина на Носителот на набавката.
- во случај на расипување на стоката, предмет на овој договор, за што не е можно поправање или соодветна замена.
- во случај на неисполнување на обврски кои произлегуваат од гарантниот период.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот односно до истекот на гарантниот период на стоките

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот во услови на квалитетно и навремено извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рокот 14 дена по целосното извршување на договорот односно до истекот на гарантниот период на стоките.

X ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 10

За **Дел 1** Гарантен период на мотори - скутери е _____ години целосна гаранција со неограничен број на километри од денот на предавањето.

За **Дел 2** Гарантен период на мотори - скутери е _____ години целосна гаранција со неограничена километража **со вклучено редовно сервисирање согласно сервисните барања на производителот потребниот потрошен материјал за време на траење на гаранцијата**

Член 11

Договорниот орган може поради неисправното функционирање да бара од Носителот на набавката, поправка или замена на стоката/те во текот на гарантниот период, без оглед на тоа кога се појавил недостатокот во функционирањето.

Тој има право на надомест на штетата што ја претрпел поради тоа што бил лишен од употребата на стоката/те од моментот на барањето поправка или замена до нивното извршување.

Член 12

Во случај на помала поправка, гарантниот период се продолжува онолку колку што Договорниот орган бил лишен од употребата на стоката/те.

Меѓутоа, кога поради неисправното функционирање е извршена замена на стоката/те, или нејзина суштествена поправка, гарантниот период почнува повторно да тече од замената, односно од враќањето на поправената стока/и.

Ако е заменет или суштествено поправен само некој дел од стоката/те, гарантниот период почнува повторно да тече само за тој дел.

Член 3

Ако Носителот на набавката не изврши во разумен рок од 10 (десет) дена поправка или замена на стоката/те, Договорниот орган може да го раскине договорот или да ја намали цената и да бара надомест на штетата.

Член 4

Носителот на набавката е должен да обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територијата на град Скопје.

XI.ВИША СИЛА

Член15

Договорен орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство, но не подоцна од 24 часа од настанувањето на виша сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот може да се реализира, по потреба, со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

XII.МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член16

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

ДОБАВУВАЧ Име и презиме: _____, Мбб: _____ Е-маил: _____
ДОГОВОРЕН ОРГАН: Вики Чадикосвка, Мбб: 076/339-317, Е-маил: wiki.cadikovska@videolottery.mk

XIII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Договорот стапува во сила со неговото потпишување од страна на двете договорните страни.

Член18

Договор се склучува на определено време за време траење од 90 (деведесет) дена..

Член19

Носителот на набавката е должен на договорниот орган да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член20

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е Македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Член21

Измени и дополнувања на основниот Договор можат да се вршат само со заедничка согласност на договорните страни во писмена форма во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Договорот може да се изменува и дополнува со Анекс за изменување и дополнување на овој Договор потпишан од страна на двете договорни страни.

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди. Суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се однесува на вредноста на сите промени заедно.

Член22

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Македонија.

Член23

Сите евентуални спорови и недоразбирливи спорови излезле од овој Договор, договорните страни ги решат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен да постапува по истиот ќе биде Основниот суд во Скопје.

Член24

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договорна тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Дел 1- Тип 1-Набавка и испорака на ~~нов~~ употребувани ~~12~~ (дванаесет) мотори-скутери

Опис	Побарано
Мотор	4-тактен
Ладење	Воздушно
Менувач	Автоматски
Кочници	Преден диск Задна гуртни
Гориво	Безоловен бензин
Стандард	Еуро 5
Меѓускино растојание	1300mm± 2%
Должина	1890mm± 2%
Ширина	695mm± 2%
Висина	1135mm± 2%
Тежина	107kg± 2%
Зафатнина	50cm ³ ± 5%
Сила	2,6kw± 5%
Гума напред	110/70R12± 5%
Гума назад	120/70R12± 5%
Боја	По избор на набавувачот понудените
Гарантен период	Најмалку 2 години или неограничен број на километри
Сервис	Обезбеден сопствен или заведен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територија на град Скопје

Рок за испорака најмногу 90 дена по потпишувањето на договорот.

Во деталната техничка понуда колоната “Понудено” треба задолжително да се пополни.

Со понудата да се приложи и документ (ка книга) од производителот кој ќе може недвосмислено да се утврди дека опремата ги исполнува сите побарани карактеристики. Во спротивно понудите нема да бидат предмет на евалуација.

Дел2- Набавка и испорака на нови неупотребуван 2 (два) мотори

Опис	Побарано
Мотор	4-тактен
Ладење	Воздушно
Менувач	Автоматски
Кочници	Предна диск Задна туртни
Гориво	Безоловен бензин
Стандард	Еуро 5
Меѓускино растојание	1330 mm ± 2%
Должина	1870 mm ± 2%
Ширина	735 mm ± 2%
Висина	1150 mm ± 2%
Тежина	115 kg ± 2%
Зафатнина	50 cm ³ ± 5%
Сила	2,2 kw ± 5%
Мотор	4-тактен
Гума напред	110/70-12 ± 5%
Гума назад	120/70-12 ± 5%
Боја	По избор на набавувачот понудените
Куфер	Комплет со подлога, држач и брава, во иста боја како
Гарантен период сервисирање	Најмалку 2 години целосна гаранција со неограничен километража со вклучено редовно сервисирање согласно сервисните барања на производителот со потребен потрошен материјал за време на траење на гаран
Сервис	Обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање одржување во време на гарантниот период на територија на град Скопје

Рок за испорака најмногу 30 дена по потпишување на Договорот.

Во деталната техничка понуда колоната “Понудено” треба задолжително да се пополни.

Со понудата да се приложи и документ (ка книга) од производителот од кој ќе може недвосмислено да се утврди дека опремата ги исполнува сите побарани карактеристики. Во спротивно понудите нема да бидат предмет на евалуација

Прилог 1-Образец на понуда
[меморандум на понудувачот]

Понудувач _____

Врз основа на огласот број _____ објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Држ видеолотарија Република Македонија Синос Ауриа ДОО Скопје, за ~~набавка на мотори-скутери~~ спроведување ~~на едноставна~~ ~~авторена~~ постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме след

П О Н У Д А

Дел I-Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
I.2. Контакт информации
– Адреса: _____
– Телефон: _____
– Е-пошта: _____
– Лице за контакт: _____
I.3. Одговорно лице: _____
I.4. Даночен број: _____
I.5. Матичен број: _____
I.6. Жиро сметка/банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки: **Набавка на нови неупотребуван мотори-скутери** согласно со техничката спецификација и цената дефинирана во оваа понуда.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација

Дел III – Финансиска понуда

Финансиска понуда за Дел I.

- **Дел 1-Тип1**

Р. бр	Опис	Единична мерка	Максимална количина	Единична цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	2	3	4	5	6
1	Тип 1-Набавка и испорака на нови неупотребуван мотори-скутери	парче	12		
Вкупно ДДВ					
Се вкупно со ДДВ					

Од тука нашата понуда за Дел I – Тип 1, вклучувајќи ги сите трошоци, увозните царини, сите останати увозни давачки и такси и попусти без ДДВ, согласно со описот и техничките карактеристики на набавката изнесува:

_____ (со бројки, букви и валута)

Износ на ДДВ изнесува:

(со бројки, букви и валута)

Финансиска понуда Дел III.2.

• Дел 2 -- Тип 2

Р. бр.	Опис	Единична мерка	Максимална количина	Единична цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	2	3	4	5	6
1	Тип 2 - Набавка и испорака на нови неупотребуван моторскутери	парче	2		
Вкупно ДДВ					
Се вкупно со ДДВ					

Од тука нашата понуда за Дел 2 Тип 2, вклучувајќи ги сите трошоци, увозните царини, сите останати увозни давачки и такси и попусти без ДДВ, согласно со описот и техничките карактеристики на набавката изнесува:

(со бројки, букви и валута)

Износ на ДДВ изнесува:

(со бројки, букви и валута)

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице одговорно од лице

Дел 1–Тип 1 количина 12

Опис	Побарано	Понудено
Производител/модел	-	
Мотор	4-тактен	
Ладење	Воздушно	
Менувач	Автоматски	
Кочници	Предна-диск Задна-гуртни	
Гориво	Безоловен бензин	
Стандард	Еуро 5	
Меѓускино растојание	1300 mm ± 2%	
Должина	1890 mm ± 2%	
Ширина	695 mm ± 2%	
Висина	1135 mm ± 2%	
Тежина	107 kg ± 2%	
Зафатнина	50 cm ³ ± 5%	
Сила	2,6 kw ± 5%	
Гума напред	110/70-12 ± 5%	
Гума назад	120/70-12 ± 5%	
Боја	По избор на набавувачот од понудените	
Гарантен период	Најмалку 2 години целосна гаранција со неограничен број на километри	
Сервис	Обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територија на град Скопје	
Рок на испорака	Најмногу 30 дена од денот на потпишување на Договорот	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од*

Дел 2 – Тип 2 количина 2

Опис	Побарано	Понудено
Производител/модел	-	
Мотор	4-тактен	
Ладење	Воздушно	
Менувач	Автоматски	
Кочници	Предна-диск Задна-гуртни	
Гориво	Безоловен бензин	
Стандард	Еуро 5	
Меѓускино растојание	1330 mm ± 2%	
Должина	1870 mm ± 2%	
Ширина	735 mm ± 2%	
Висина	1150 mm ± 2%	
Тежина	115 kg ± 2%	
Зафатнина	50 cm ³ ± 5%	
Сила	2,2 kw ± 5%	
Мотор	4-тактен	
Гума напред	110/70-12 ± 5%	
Гума назад	120/70-12 ± 5%	
Боја	По избор на набавувачот од понудените	
Куфер	Комплет со подлога, држач и брава, во иста боја како скутерот	
Гарантен период и сервисирање	Најмалку 2 години целосна гаранција со неограничена километража со вклучено редовно сервисирање согласно сервисните барања на производителот со потребниот потрошен материјал за време на траење на гаранцијата	
Сервис	Обезбеден сопствен или закупен сервис за сервисирање и одржување за време на гарантниот период на територија на град Скопје	
Рок на испорака	Најмногу 30 дена од денот на потпишување на Договорот	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка број _____ за **набавка на мотори-скутери** објавен од страна на Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија** синос Аустрија ДОО Скопје и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

* Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 3-Изјава за докажување на способноста

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека за _____ *[се наведува назив на економскиот оператор]* постојат причини за исклучување од постапката, како и дека во целост ги исполнувам бараните услови за утврдување на способноста наведени во тендерската документација. Поедноставената отворена постапка за набавка на мотори-скутери која се спроведува по оглас бр. _____ *[се наведува бројот на огласот]* е јавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија. Казинос Аустрија ДОО Скопје

Истовремено изјавувам дека ги имам на располагање сите потребни документи за докажување на исполнувањето на бараните услови, кои ќе му бидат достапни доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

_____ (потпис)

**Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис, кој е носител на одговорното лице или лице овластено од него.

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме] во на
одговорно лице на понудувачот _____ под целосна
материјална и кривична одговорност изјавувам дека обезбеден сервис во кој ќе се извршуваат
услугите предмет на јавната набавка по оглас бр. 02/2022 за набавка на мотори се наоѓа на ул. _____

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи
што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка
овластен да ја дадам оваа изјава

Место датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено о*